

Обука за гонење корупциски предмети

6-7 декември 2018
Хотел Арка, Скопје

Дневен ред

Четврток, 06 декември 2018	
09:00-09:15	Регистрација
09:15- 09:45	<p>Отворање</p> <ul style="list-style-type: none"> Наташа Габер Дамјановска, Директор на Академијата за судии и јавни обвинители Џефри Голдстајн, заменик шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје <p>Предавачи</p> <ul style="list-style-type: none"> Бенџамин Рид, Шеф на одделот за право и правда, Одделение за заедници и човекови права, Мисија на ОБСЕ на Косово Дејвид Џонатан Копли, Консултант и експерт на темата <p>(презентација на агендата и сценарија на случаи)</p>
09:45-11:00	<p>Истражни техники</p> <ul style="list-style-type: none"> Обвинителски агол: зошто е важно да се работи со тим од истражители Водење финансиска истрага: компјутерска форензика и експертиза покрај други техники
11:00-11:30	Кафе пауза
11:30-12:30	<p>Истражни техники (продолжува)</p> <ul style="list-style-type: none"> Наредби за претрес, испитување осомничени, работа со информатори
12:30-14:00	Ручек
14:00-15:00	Соработка со различни истражни органи и институции (приватни и јавни), спогодба за заедничка правна помош
15:00-15:30	Кафе пауза
15:30-16:30	Градење на случај и оцена на случајот заради поднесување соодветни пријави (на пример, идентификување на осомничени, градење случај на заговор, случај на перење пари, заплена на имот)



Организација за безбедност и
сорботка во Европа
Мисија во Скопје



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

Петок, 07 декември 2018	
10:00-10:30	Осврт на ден 1
10:30-11:15	Аргументи во прилог на барањето за притвор
11:15-12:00	Предизвици кај гонењето случаи на корупција, меѓународна и регионална перспектива
12:00-13:30	Ручек
13:30-15:30	Сценарија на случаи и практична работа (вклучува кафе пауза)
15:30-16:00	Затворање и завршен преглед